

С О О П Ш Т Е Н И Е
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР (ПРВА ГОДИНА)
ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 - (iKnow)

Запишувањето ќе се врши во периодот од:

07.02.2019 ГОД. ДО 13.02.2019 ГОД.
ОД 11,00-14,00 ЧАСОТ
(преку шалтерите на студентската служба)

Пријавувањето по електронски пат е задолжително за сите студенти и ќе биде достапно од 07.02.2019 до 13.02.2019 година.

По овој рок online пријавувањето ќе биде **оневозможено** и студентите запишувањето на семестарот ќе можат да го извршат со казна во висина од **500 ден.** **најдоцна до 28.02.2019 година.**

На шалтер нема да бидат примани некомплетни документи.

Потребни документи за запишување на семестар:

1. ИНДЕКС

2. ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР (А3) со 50 ден. административна такса. (се запишуваат предметите кои се пријавуваат за слушање во летниот семестар во учебната 2018 /2019 година).

(ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ ВИДИ СООПШТЕНИЕ)

Студентите кои плаќањето на административната такса го вршат преку мобилен телефон **задолжително** да ја валидираат уплатата во iKnow системот со внесување на кодот од СМС пораката во означениот простор (во полето запишани семестри-таксени), а во образецот за запишување семестар, задолжително се впишува кодот на соодветното место.

3. ПРИЗНАНИЦА (ОБРАЗЕЦ ПП 50), во корист на Машински факултет на СМЕТКА 10000000063095, ЕДИНКА КОРИСНИК 1600104278 788 11, ПРИХОДНА ШИФРА 723012 41 и НАЧИН 2.

- студентите кои се запишани во државна квота (со надоместок за студирање во висина од 200 eur) треба да уплатат **6 150 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за студирање“
- студентите кои се запишани со надоместок за кофинансирање на студиите (во висина од 400 eur), треба да уплатат **12 300 ден.**, со цел на дознака - „втора рата од надоместокот за кофинансирање на студиите“

Студентите се должни, во периодот од **07.02.2019 до 13.02.2019 година** да се најават на страницата на iknow системот, линк: <http://www.iknow.ukim.edu.mk> и по електронски пат да ги пријават предметите кои ќе ги слушаат во летниот семестар во учебната 2018 /2019 год.

Студентите се должни да ги впишат во својот индекс насловите на пријавените предмети и бројот на (ектс) кредити за секој предмет поединечно (на страната каде ќе го запишат летниот семестар во учебната 2018 /2019 год.).

- Задолжително да пополните анкета за квалитетот на наставата од зимскиот семестар, за да може успешно да запишете летен семестар.

<http://mfanketi.finki.ukim.mk/Account/Index?ReturnUrl=%2F>

- Подеталната процедура за запишување семестар со сите потребни документи може да ја најдете на линкот.

<http://www.mf.edu.mk/mk/studentska-sluzba>, секцијата Процедура за запишување семестар.

За секое задоцнето запишување на семестар, студентите се должни да уплатат казна во висина од 500 денари , согласно одлуката бр.02-2331/1 од 16.09.2005 г. Донесена врз основа на ценовникот за висина на надоместоците што ги плаќаат студентите, (донесен од советот за развој и финансирање на високото образование).

Скопје, 04.02.2019 година

Машински факултет - Скопје